



ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

www.krivapalanka.gov.mk

Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник на Република Македонија бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 80/2016, 127/2016, 142/2016, 2/2017, 16/2017, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20, 215/21, 99/22 и 208/24), чл.2 од Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјутото, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Северна Македонија број 259/24) и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Крива Паланка број 01-5141/1 од 31.10.2023 година, број 01-3365/1 од 08.07.2024 година, број 01-630/1 од 30.01.2025 година, број 01-4181/1 од 09.07.2025 година, број 01-4530/1 од 30.07.2025 година, број 01-755/1 од 11.02.2026 година и број 01-2150/1 од 22.04.2026 година, на интернет страната на Општината и на Агенцијата за администрација се објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 02/2026

За пополнување на работни места со унапредување на административни службеници во Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка објавува Интерен оглас за унапредување на 2 (два) административни службеници за следните работни места:

1. **Советник за грантови и преводи на проекти од областа на евроинтеграции**, ниво В1, шифра УПР 01 01 В01 000 во Одделение за локален економски развој и евроинтеграции при Сектор за локален економски развој и финансиски прашања во Општина Крива Паланка, 1(еден) извршител, на неопределно време.

Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административните службеници и актот за систематизација

- **Стручни квалификации** - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Научно-истражувачко подрачје: Хуманистички науки и уметности- Јазици и литература

- **Работно искуство**, - најмалку три години работно искуство во структурата,

Општи работни компетенции на напредно ниво

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

Распоред на работното време:

Дневно работно време 8 (осум работни часа) од 07.30 до 15.30 часот

Работни Денови: Понеделник до Петок
Неделно работно време : 40 (четириесет) часа

Плата е паричен нето износ на збирот минимална плата и делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво е во паричен нето износ од 34.612,00 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните **Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Крива Паланка, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Крива Паланка.

Административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

- да е оценет со оцена „ А " или „ Б “ при последното оценување на кое бил оценуван,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на истото ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

2. Советник - Систем инженер, ниво В1, шифра УПР 01 01 В01 001 во Одделение за поддршка на градоначалникот, односи со јавноста и информатичка технологија при Сектор за правни работи, јавни дејности и поддршка на градоначалникот во Општина Крива Паланка, 1(еден) извршител, на неопределно време.

Посебни услови предвидени за работното место утврдени со Законот за административните службеници и актот за систематизација

- **Стручни квалификации** - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен Научно-истражувачко подрачје: Природно математички науки

- **Работно искуство**, - најмалку три години работно искуство во струката,

Општи работни компетенции на напредно ниво

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

Други посебни услови

Документ за познавање на MICROSOFT WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK, C++ , JAVA

Распоред на работното време:

Дневно работно време 8 (осум работни часа) од 07.30 до 15.30 часот

Работни Денови: Понеделник до Петок
Неделно работно време : 40 (четириесет) часа

Плата е паричен нето износ на збирот минимална плата и делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво е во паричен нето износ од 34.612,00 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат следните **Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во Општина Крива Паланка, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Општина Крива Паланка.

Административниот службеник треба да ги исполнува и следните услови:

- да е оценет со оцена „ А " или „ Б " при последното оценување на кое бил оценуван,
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,
- да поминал најмалку две години на истото ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријавата преку архивата на Општина Крива Паланка до Одделението за човечки ресурси на адреса Општина Крива Паланка, адреса ул.Св. Јоаким Осоговски бр.175 Крива Паланка, како и до службената електронска адреса orokr@krivapalanka.gov.mk со назнака "за интерен оглас". Пријавата е прикачена заедно со интерниот оглас на web страната на која е објавен интерниот оглас.

Кон пријавата кандидатите покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следниве докази:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
- потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран административен службеник).

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот на web страната на Општина и на Агенцијата за администрација.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Градоначалникот на Општина Крива Паланка. Постапката за селекција за унапредување се состои од две фази административна селекција и интервју.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внесел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалникот
Сашко Митовски



Други услови утврдени во актот за систематизација на работните места	
Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски)	
Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење	
Други посебни услови	
- Други податоци од интерес за работното место - потврди за успешно реализирани обуки - потврди за успешно реализирано менторство	

4. Податоци за оценувањето на административниот службеник во последната година пред објавување на интерниот оглас

Период за кој е оценет	Нумеричка	Дескриптивна оценка

5. Податоци за звањето на административниот службеник и за времето кое административниот службеник го поминал во непосредно пониско звање пред објавување на интерниот оглас

6. Податоци за изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас

7. Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во пријавата за вработување се веродостојни и дека на барање на надлежниот орган ќе доставам докази, во оригина или копија заверена на нотар. Доколку во пријавата се пополнети податоците за e-mail адреса или/и мобилен телефон се согласувам сите известувања во врска со огласот да ги добивам на доставената e-mail адреса или преку SMS порака на доставениот мобилен телефон

Напомена: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка

Датум на пријавување

Потпис на кандидатот